



РЕСУРСЕН ЦЕНТАР
на родители на деца
со посебни потреби

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2017

РЕСУРСЕН ЦЕНТАР НА РОДИТЕЛИ НА ДЕЦА **СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ**

“Васко Карангелески” бр 33,
1000 Скопје
+389 78 449 852, +389 78 449 851
resursen.centar@yahoo.com
www.resursencentar.mk

Подготвен од: Здружение на граѓани РЕСУРСЕН ЦЕНТАР на родители на деца со посебни потреби

Јануари, 2018 Скопје

ВОВЕД

Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби е формиран уште 2012-та година (активно започнува со работа во 2014 година) како родителска организација со мисија да им служи на сите деца со посебни потреби и нивните семејства преку обезбедување на поддршка, помош, пристап до информации, обезбедување на остварување на нивните права и овластувања во сите сегменти на животот, успешна социјална инклузија и подигнување на јавната свест и одговорност.

Инициран, формиран и воден од родители на деца со посебни потреби, а замислен како национален родителски сервис кој им служи на родителите и нивните деца со посебни потреби, Ресурсниот Центар делува како партнер на родителите, на здруженија кои чии активности и делување се однесуваат на децата со посебни потреби, но едновременно и на институциите кои работат на подобрување на условите на животот на децата со посебни потреби.

Фокусиран на промоција на профилот на лице со потенцијал, а не лице со посебна потреба, РЦ верува дека секое лице со посебна потреба има право да живее свој сопствен живот и да тежнее кон своите цели без ограничувања, предрасуди и очекувања од другите луѓе.

МИСИЈА НА РЕСУРСНИОТ ЦЕНТАР

Да им служи на сите деца со посебни потреби и нивните семејства преку: обезбедување на поддршка, помош, пристап до информации, обезбедување на остварување на нивните права во сите сегменти на животот со цел - што поуспешна социјална инклузија, како и подигање на јавната свест и одговорност за постоењето на тие права

ОПШТО ЗА ИЗВЕШТАЈОТ

Овој извештај има за цел да ја презентира работата на Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби во текот на 2017-та година.

Активностите на Ресурсниот Центар во текот на 2017 година се одвиваа во неколку етапи:

1. Завршување на проектот на УНИЦЕФ започнат во 2016 година
2. Започнување на нов проект на УНИЦЕФ Мај, 2017) во траење од 20 месеци.
3. Започнување на проект со Фондација Отворено ОпштествоМакедонија (ФООМ) во Октомври, 2017 година во траење од 6 месеци.

Вкупно ангажирани лица на наведените проекти: 7 лица за проектот на УНИЦЕФ (2016-2017), 9 лица на проектот со УНИЦЕФ (2017-2018) и 4 лица на проектот со ФООМ.

Годишната сметка на Ресурсниот Центар за 2017 година ќе биде достапна на страната на Ресурсниот Центар веднаш по нејзиното завршување.

Останатите годишни сметки се достапни на линкот: <http://resursencentar.mk/%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%81/%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B8/>

ДОСЕГАШНА РАБОТА И ДЕЛ ОД АКТИВНОСТИТЕ АКТИВНОСТИ ВО 2017

- Преку својата веб страница www.resursencentar.mk, FB профилот во чии рамки е формирана и затворена FB група Посебни родители (во која членуваат само родители на деца со посебни потреби и бројката во 2017 е над 1100 членови), како и СОС Линијата, Ресурсниот Центар на родители на деца со посебни потреби нуди информации, помош и поддршка на родителите во нивната секојдневна борба. Сите овие форми на помош покажуваат исклучителни резултати. Родителите разменуваат искуства, се развиваат дискусии за сите теми кои им се важни
- Преку делувањето на нашите 5 регионалните координатори и 2 национални координатори работиме кон зајакнување и на локалната заедницата.
- Мапирани приближно 2000 семејства со деца/лица со посебни потреби. Нјголем број од мапираните семејства се од внатршноста на земјата.
- Во склоп на активностите поддржани од УНИЦЕФ, од 3-5 Март 2017 во Банско, Струмица и 11-13 Ноември, 2017 во с. Калишта, Струга година, РЦ организираше психолошки работилници за вкупно 120 родители на деца со посебни потреби. Кампот го водеше проф. Дијана Белевска, а имаше преку **120** учесници – **родители на деца со посебни потреби**.
- Во текот на 2017 година на своите организирани промотивни настани и презентации присуствуваа над 1200 учесници (претставници на здруженија, родители на деца со посебни потреби, лица со посебни потреби, претставници на институции и др.)
- Во согласност на својата мисија, Ресурсниот Центар соработува со многу здруженија, институции. Во текот на 2017-та година потпишани се над 30 Меморандуми на соработка
- Ресурсниот Центар присуствува на сите настани, конференции, форуми и случувања кои ги организираат нашите партнери и партнерски здруженија. И во 2017 година учествувавме во над 50 организирани активности
- 25 психолози поминаа прв дел, а 12 и втор дел на психолошка обука за работа со родители на деца со посебни потреби. Обуките ги водеше проф. Диана Белевска. Во наредниот период се предвидени над 50 саати давање на индивидуална психолошка поддршка на родителите.
- Во тек на 2017-та година во 5 општини и градови: Аеродорм-Скопје, Крива Паланка, Кочани, Струмица и Општина Центар – Скопје беа одржани презентации пред повеќе од 150 присутни наставници, најголем дел од одделенската настава. На нив беа претставени Прирачникот за

инклузивно образование – Општ дел и Прирачник за инклузивна настава – Примери. Од презентациите произлегоа 20 сензибилизирани наставници, како и листа на 20 наставници кои се спремни постојано да даваат наставник-наставник поддршка.

- Вкупно 30 ученици од средните училишта од Битола и Охрид поминаа обука за волонтирање. Во наредниот период тие ќе волонтираат во семејства со деца со посебни потреби.
- Беа изработени и поставени на страната на Ресурсниот Центар: Што треба да знаеме и како да се однесуваме кон лицата со телесен инвалидитет, Како да се однесуваме кон лицата со оштетен слух, Како да им поаѓаме на слабовидни лица. Сите овие се достапни само на нашата веб страница www.resursencentar.mk, односно на патеката: <http://resursencentar.mk/resursni-materijali/publikacii/>
- Ресурсниот Центар се јавува како медијатор во многу случаи кога од нас е побарана асистенција или медијација, од страна на родителите или институциите. Главна водилка на средбите, без исклучок и секогаш е во корист на детето со посебни потреби. Во текот на 2017 година Ресурсниот Центар имаше над 15 такви случаи на асистенции или медијации.

ПРОЕКТИ ВО 2017 год.

- 1. Ресурсен Центар на родители на деца со посебни потреби – Проширување на можности за социјална инклузија и подобрување на квалитетот на животот на децата со попречености преку зајакнување на капацитетите на родителите (Parents Resource Center – Expand opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families)**

Донатор:	UNICEF, United Nations Children’s Fund
Времетраење на проектот :	11 May, 2016 – 10 March 2017
Партиципација на УНИЦЕФ:	59.000,00 USD (3.302.000,00 MKD)
Партиципација на РЦ:	4.800,00 USD (272.000,00 MKD)

Цел на проектот: Создавање и проширување на базата на податоци достапни за употреба во институциите при креирањето на идните политики и поради објективноста на податоци, ќе резултира со повеќе објективен и позитивен исход. Родителите, со користење на ресурси и поддршка на РЦ родителите ќе бидат информирани, и со тоа правилно поставени во системот на образовна инклузија на децата. Обучените наставници ќе биде од голема помош за редовните наставници во справувањето со секојдневните проблеми. Исто така, учеството на волонтери, во значителна мера ќе го олесни секојдневниот живот и функционирањето на децата со посебни потреби и нивните семејства.

Активности: продолжување и зајакнување на постоечките платформа за проактивна комуникација (социјалните мрежи, електронска пошта, веб-страница); Понатамошно проширување на мрежа на организации за Заедничкиот активности и услуги, на пример, соработка со Народниот правобранител и на Националната комисија за заштита од дискриминација; Психолошка поддршка на родителите; Учество во обуки со поддршка на УНИЦЕФ и дисеминација на информации со други родители преку РЦ; Соработка со институции и единиците на локална самоуправа Зајакнување на капацитетите на наставниците (Идентификувани број на наставници сензибилизирани за обука за поддршка на наставниците, избрани наставници, кои ќе им даде на наставникот - поддршка на наставниците, Креирана листа на наставници кои ќе даваат на наставниците поддршка наставник-наставник, Зголемување на социјалната одговорност (листа на волонтери) итн.

2. Проширување на можности за социјална инклузија и подобрување на квалитетот на животот на децата со попречености преку зајакнување на капацитетите на родителите и семејствата (Expand opportunities for social inclusion and enhance the quality of life of children with disabilities by empowering their parents and families)

Донатор:	UNICEF, United Nations Children’s Fund
Времетраење на проектот:	03 May, 2017 – 31 December 2018
Вкупен буџет:	7.764.000,00 МКД (149.308,00 УСД)
Партиципација на УНИЦЕФ:	7.077.200,00 MKD (136.100,00 USD)
Партиципација на РЦ:	686.800,00 MKD (13.208,00 MKD)

Предвидени активности: Одржување и зголемување на дата база на семејства со лица/деца со попречености, зајакнување на платформата на проактивна комуникација (веб страна, ФБ страна, ФБ затворена група Посебни родители итн.), обезбедување на поддршка на родителите и семејствата (родител-родител поддршка, индивидуална и групна психолошка поддршка за родителите на лицата со попречености, совети, асистенции и медијација, воведување на волонтерски сервиси), активности за застапување на правата на децата / лицата со попречености во сите сфери на живеење (институции, локална самоуправа итн.), дизајн и имплементација на активности кои влијаат на подобрување на законската регулатива за лицата со попреченост, поддршка на социјална инклузија (преку поддршка наставник-наставник и ресурсни материјали)

3. Бариири за образовна инклузија на децата со посебни потреби

Донатор:	Фондација Отворено Општество Македонија (ФООМ)
Времетраење на проектот:	1 Октомври 2017 – 31 Март 2018
Буџет:	313.500,00 МКД (6.000,00 УСД)
Место:	Основни училишта во општините Валандово, Битола, Прилеп и Велес
Корисници:	Професионалци вклучени во инклузијата, родители на деца со посебни потреби

РЕСУРСНИОТ ЦЕНТАР ВО ДЕЛ МЕДИУМИТЕ ВО 2017 год.

Sdk.mk, 7 Октомври, 2017

<https://sdk.mk/index.php/neraskazhani-prikazni/pokraj-aplauzi-vrnea-solzi-tantsuvachite-daunov-sindrom-od-britanija-gi-razbudija-emotsiite-na-bitolskata-publika/>

24vesti.mk, 6 Мај, 2017

<http://www.24vesti.mk/makedonija-denes-aktivnosti-za-podobruvanje-na-uslovite-za-zhivot-na-decata-so-posebni-potrebi>

www.ohridsky.com, 10 Март, 2017

<http://www.ohridsky.com/2017/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%86%D0%B0-%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B0%D1%82-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5/>

Ohridpress.com.mk, 25 Април, 2017

<http://ohridpress.com.mk/?p=66333>

Akademik.mk, 20 Јуни, 2017

<http://www.akademik.mk/mtsp-carovska-na-sredba-so-pretstavnitsi-na-graganskata-initsijativa-5-do-12-so-tsel-pogolema-efektivnost-na-poleto-na-vkluchenost-na-litsata-so-poprechenost/>

ФОТОГРАФИИ ОД ДЕЛ ОД АКТИВНОСТИТЕ ВО 2017 год.















